

# Службен весник

## на Република Македонија

Број 81

30 јуни 2017, петок

година LXXIII

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)



### СОДРЖИНА

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Стр. |                                                                                                                                                                                                                                                          | Стр. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1427. <b>Одлука</b> за изменување на Одлуката за ослободување од обврска за користење на интегриран автоматски систем за управување на вршителите на авто-такси превоз на патници.....                                                                                                           | 3    | 1430. <b>Одлука</b> за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје..... | 4    |
| 1428. <b>Одлука</b> за престанување на важењето на Одлуката за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје..... | 3    | 1431. <b>Национална програма</b> за координација и преземање на ефективни мерки за надзор на пазарот за 2017 и 2018 година.....                                                                                                                          | 4    |
| 1429. <b>Одлука</b> за престанување на важењето на Одлуката за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје..... | 3    | 1432. <b>Одлука</b> за запирање на исплата на средства за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Македонија на политички партии.....                                                                                                        | 20   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 1433. <b>Упатство</b> за изменување и дополнување на Упатството за спроведување на Одлуката за методологијата за управување со ризикот на задолженост.....                                                                                               | 22   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Стр. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Стр. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1434. <b>Решение</b> за изменување на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Велика Британија.....            | 22   | 1441. <b>Одлука</b> за одобрување на регулиран максимален приход и цена за вршење на регулираната енергетска дејност снабдување со електрична енергија на тарифни потрошувачи и снабдување во краен случај со електрична енергија на ЕВН Македонија АД Скопје за 2017 година.....                              | 25   |
| 1435. <b>Решение</b> за престанок на важење на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Кралството Данска.....  | 23   | 1442. <b>Одлука</b> за одобрување на регулиран максимален приход и цена за вршење на регулираната енергетска дејност производство на електрична енергија на АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА – Скопје за 2017 година.....                                                                                            | 26   |
| 1436. <b>Решение</b> за престанок на важење на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Република Австрија..... | 23   | 1443. <b>Одлука</b> за одобрување на регулиран максимален приход за вршење на регулирана енергетска дејност производство на електрична енергија на АД ТЕЦ НЕГОТИНО за 2017 година.....                                                                                                                         | 26   |
| 1437. <b>Решение</b> за престанок на важење на Решението за забрана на увоз и транзит на живина и диви птици, како и производи и нуспроизводи од живина и диви птици по потекло од Швајцарија.....                                                                                     | 23   | 1444. <b>Одлука</b> за одобрување на регулиран максимален приход и регулирана просечна тарифа за 2017 година за вршење на регулираната енергетска дејност организирање и управување со пазарот на електрична енергија на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, АД МЕПСО - СКОПЈЕ - Скопје..... | 27   |
| 1438. <b>Решение</b> за престанок на важење на Решението за забрана на увоз и транзит на живина и диви птици, како и производи и нуспроизводи од живина и диви птици по потекло од Израел.....                                                                                         | 23   | 1445. <b>Одлука</b> за одобрување на регулиран максимален приход, просечна тарифа и тарифи за пресметковни елементи за вршење на регулираната енергетска дејност пренос на електрична енергија на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, АД МЕПСО - Скопје за 2017 година.....                  | 27   |
| 1439. <b>Решение</b> за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Кралството Белгија.....                                     | 24   | <b>Огласен дел</b> .....                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1-68 |
| 1440. <b>Одлука</b> за одобрување на регулиран максимален приход, регулирана просечна тарифа и тарифи за пресметковни елементи за вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија за ЕВН Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје за 2017 година.....            | 24   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |

**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
1427.**

Врз основа на член 9-а став 1 од Законот за регистрација на готовински плаќања („Службен весник на Република Македонија“ број 31/01, 42/03, 40/04, 70/06, 126/06, 88/08, 133/09, 171/10, 185/11, 6/12, 79/13, 188/13, 115/14, 129/15, 154/15 и 23/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 27.6.2017 година, донесе

**ОДЛУКА****ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ОБВРСКА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ИНТЕГРИРАН АВТОМАТСКИ СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ НА ВРШИТЕЛИТЕ НА АВТО-ТАКСИ ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ****Член 1**

Во Одлуката за ослободување од обврска за користење на интегриран автоматски систем за управување на вршителите на авто-такси превоз на патници („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/15, 208/15 и 202/16) во членот 2 зборовите: „1 јули 2017 година“ се заменуваат со зборовите: „31 декември 2017 година“.

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-2954/1  
27 јуни 2017 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Зоран Заев, с.р.**

**1428.**

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и 142/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 27.6.2017 година, донесе

**ОДЛУКА****ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА – СКОПЈЕ****Член 1**

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје.

нерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје бр. 42-5320/1 од 26 јули 2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.144/16).

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-2956/1  
27 јуни 2017 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Зоран Заев, с.р.**

**1429.**

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и 142/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 27.6.2017 година, донесе

**ОДЛУКА****ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА – СКОПЈЕ****Член 1**

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје бр.42-5321/1 од 26 јули 2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.144/16).

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-2956/2  
27 јуни 2017 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Зоран Заев, с.р.**

**1430.**

Врз основа на член 85 став (5) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 27.6.2017 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА – СКОПЈЕ**

**Член 1**

Со оваа одлука на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, се дава право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија, со вкупна површина од 2.931м<sup>2</sup> кое претставува дел од КП бр.5106/1 КО Центар 1, со површина од 2.465 м<sup>2</sup>, запишана во Имотен лист бр.101664, дел од КП бр.13732/1 КО Центар 1, со површина од 7 м<sup>2</sup>, запишана во Имотен лист бр.109635, дел од КП бр.13733/1 КО Центар 1 со површина од 23 м<sup>2</sup>, запишана во Имотен лист бр.109634 и дел од КП бр.13732/5 КО Центар 1 со површина од 436м<sup>2</sup>, запишана во Имотен лист бр.49710, согласно Извод од Детален урбанистички план: Централно зеленило покрај реката Вардар – јужен дел, издаден под бр. 27-1629/2 од 5.4.2017 година од општина Центар, заради изградба на објект со намена ДЗ – спорт и рекреација.

**Член 2**

Правото на трајно користење на градежното земјиште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок.

**Член 3**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-2956/3  
27 јуни 2017 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Зоран Заев, с.р.**

**1431.**

Врз основа на член 9 став (1) од Законот за надзор на пазарот („Службен весник на Република Македонија“ број 48/10 и 79/13), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 27.6.2017 година, донесе

**НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА  
ЗА КООРДИНАЦИЈА И ПРЕЗЕМАЊЕ НА ЕФЕКТИВНИ МЕРКИ ЗА НАДЗОР НА ПАЗАРОТ ЗА  
2017 И 2018 ГОДИНА**

**I. ВОВЕД**

Со оваа програма се обезбедува имплементација на законодавство од областа на безбедноста на производите во однос на надзорот на пазарот .

Преку оваа програма се имплементираат и реализираат преземените обврски и активности согласно ССА помеѓу Република Македонија и Европската Унија, односно преземените приоритетите за воспоставување на единствен пазар кои се преземени во Поглавје 01 - Слободно движење на стоки и во Поглавје 28 - Заштита на потрошувачите и јавното здравје.

Координираниот надзор на пазарот, е да се осигура дека условите и критериумите утврдени во законодавството од областа на безбедноста на производите и во другите посебни закони во кои се пропишани посебни суштествени барања за производите, се применуваат доследно и правилно и создаваат здрав внатрешен пазар. Исто така се гарантира дека се запазени истите мерки и услови кои се имплементираат и се еднакво запазени во земјите членки во ЕУ и дека извршениот надзор врз производ или објект, како и услуга, направени од страна на надлежните државни органи на Република Македонија од областа на надзор на пазарот ќе биде согласно пропишаните услови и критериуми.

**II. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА**

Цели на оваа програма се обезбедување на координиран надзор на пазарот односно на производите, во зависност од нивната намена, или условите кои се исполнети за нивно пуштање на пазарот и кога се соодветно инсталирани и одржувани, а кои може да влијаат на здравјето или безбедноста на корисниците, или пак во случај кога не се во сообразност со применливите барања утврдени со законите и со прописите донесени врз основа на соодветните одредени закони, да се

преземат мерки во насока на нивно повлекување, забрана или ограничување на нивното пуштање на пазарот, за што јавноста или надлежните државни органи во Република Македонија од областа на надзор на пазарот и земјите членки на ЕУ соодветно и благовремено ќе бидат информирани.

### III. ОСТВАРУВАЊЕ НА ЦЕЛИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА

Органите за надзор на пазарот, согласно член 10 од Законот за надзор на пазарот, ги изработуваат и усогласуваат своите годишни програми и активностите што произлегуваат од оваа програма.

Во насока и во функција на пласирање на безбеден производ, сообразен со применливите барања утврдени со законите и со прописите донесени врз основа на тие закони, потребно е нивна навремена и соодветна имплементација, како и нивно понатамошно усогласување со правото на Европска Унија.

За да се остварат целите предвидени со оваа програма треба да се има во предвид следното:

1. имплементација на воспоставените механизми за комуникација и координација меѓу органите за надзор на пазарот;

2. имплементација на воспоставените на соодветни процедури за:

- следење на барањата или извештаите кои се однесуваат на ризикот за производите согласно со закон;

- следење на несреќните случаи и опасностите по здравјето за кои постои сомневање дека се предизвикани од производите;

- потврда за преземени корективни дејствија и навремено известување на органите за надзор на пазарот и
- следење на научното и техничкото достигнување за прашања поврзани со безбедност на производите;

3. вршење на активности во насока на олеснување на размената на податоци и информации меѓу органите за надзор на пазарот;

4. остварување координација спроведувањето на заедничките планови и постапки за постапување во итни случаи и

5. изготвување на акционен план за спроведување на координирани контроли и преземање на ефективни мерки за надзор на пазарот.

### IV. ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ

За понатамошна имплементација на единствениот координативен систем за надзор на пазарот на сите нивоа, согласно Законот за надзор на пазарот потребно е понатамошно јакнење на институционалната соработка помеѓу органите за надзор на пазарот и сите институ-

ции вклучени во системот на надзорот на пазарот, поради што е неопходен единствен (интегриран) систем на сите нивоа.

Со цел зголемување на ефикасноста и објективноста при надзорот на производите од аспект на безбедноста на производите, во наредниот период се наметнува потребата од развивање на софтверска апликација за дефинирање на приоритети и дефинирање на ризици кај поделни групи на производи. Со ова ќе се минимизира субјективниот фактор при планирање и извршување на надзор на пазарот од аспект на безбедноста на производите.

При организирање на координирани акции, претставниците од органите за надзор на пазарот дејствуваат според следните воспоставени мерки и активности:

- Поднесени поплаки или жалби од носители на правата и/или потрошувачите до Организацијата на потрошувачи, Државниот пазарен инспекторат, Државен санитарен и здравствен инспекторат, Државен инспекторат за труд, Државен инспекторат за техничка инспекција, Царинска управа, Агенција за храна и ветеринарство, Агенција за лекови и медицински средства, Државен инспекторат за животна средина, Агенција за електронски комуникации и други органи на државната управа или инспектори кои вршат надзор на пазарот во согласност со закон, како и други органи и организации и независни регулаторни тела што вршат надзор на пазарот;

- Доставување на поплаките или жалбите до Координативно тело за надзор на пазарот;

- Анализа на состојбите на теренот, врз основа на анонимни дојави и пријави и согласни воспоставените процедури на Координативното тело за надзор на пазарот;

- Подготовка на месечен Акциски план за дејствување на Координативно тело за надзор на пазарот по поплаките и жалбите на пазарите во градовите, кои се наведени од носителите на правата и/или потрошувачите;

- Утврдување на ден/термин во месецот за спроведување на координирана акција;

- Ангажирање на потребен број на инспектори од институциите за конкретна координирана акција и за анализа на небезбедниот производ;

- Спроведување на редовни инспекциски надзори над правните и физички лица;

- Одземање на производи за кои постои доказ дека се небезбедни и тоа согласно постапките утврдени во соодветниот пропис и

- Доставување на одземените производи на физички и лабораториски проверки.

Мерките за надзор на пазарот за 2017 и 2018 година се дадени во следниот Акционен план:

| МЕРКА - ЦЕЛ                                                                                                         | ЗАКОНИ - ПОДЗАКОНСКИ АКТИ                                                                                       | НАДЗОРНИ ОРГАНИ | ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД НА ИЗВРШУВАЊЕ | ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА - БУЏЕТ                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Извршен надзор на пазарот на опрема, согласно Законот за безбедност на производи и наведените подзаконските акти | Закон за безбедност на производите<br>Закон за градежни производи                                               | ДПИ, ДТИ        | Координиран надзор на пазарот  | Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2017 и 2018 година на органите за надзор на пазарот. |
|                                                                                                                     | Правилник за безбедност на машини                                                                               | ДПИ, ДТИ и ДТИ  | Координиран надзор на пазарот  | Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2017 и 2018 година на органите за надзор на пазарот. |
|                                                                                                                     | Правилник за опрема и заштитни системи кои се наменети за употреба во потенцијално експлозивни атмосфери (ATEX) | ДПИ, ДТИ и ДТИ  | Координиран надзор на пазарот  | Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2017 и 2018 година на органите за надзор на пазарот. |
|                                                                                                                     | Правилник за електротехничка опрема наменета за работа во определено напонско подрачје (ЦДВ)                    | ДПИ, ДТИ и ДТИ  | Координиран надзор на пазарот  | Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2017 и 2018 година на органите за надзор на пазарот. |
|                                                                                                                     | Правилник за електромагнетна компатибилност на електротехничка опрема                                           | ДПИ, ДТИ и ДТИ  | Координиран надзор на пазарот  | Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2017 и 2018 година на органите за надзор на пазарот. |
|                                                                                                                     | Правилник за пуштање на пазар на лична заштитна опрема                                                          | ДПИ, ДТИ и ДТИ  | Координиран надзор на пазарот  | Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2017 и 2018 година на органите за надзор на пазарот. |

|                                                                                                                       |                 |                               |                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Правилник за барањата на енергетската ефикасност на домашните фрижидери, замрзнувачи и комбинации од нив              | ДПИ, ДИТИ и ДТИ | Координиран надзор на пазарот | Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2017 и 2018 година на органите за надзор на пазарот. |
| Правилник за неавтоматски ваги                                                                                        | ДПИ, БМ         | Координиран надзор на пазарот | Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2017 и 2018 година на органите за надзор на пазарот. |
| Правилник за апарати на гас                                                                                           | ДПИ, ДИТИ и ДТИ | Координиран надзор на пазарот | Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2017 и 2018 година на органите за надзор на пазарот. |
| Правилник на едноставни садови под притисок                                                                           | ДПИ, ДИТИ и ДТИ | Координиран надзор на пазарот | Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2017 и 2018 година на органите за надзор на пазарот. |
| Правилник за производи од кристално стакло                                                                            | ДПИ, ДИТИ и ДТИ | Координиран надзор на пазарот | Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2017 и 2018 година на органите за надзор на пазарот. |
| Правилник за известување за опасни производи пуштени на пазарот од страна на производителите и дистрибутерите         | ДПИ, ДИТИ и ДТИ | Координиран надзор на пазарот | Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2017 и 2018 година на органите за надзор на пазарот. |
| Правилник за постапката за избор на методи за квантитативна анализа на двокомпонентните мешавини на текстилни влакна, | ДПИ, ДТИ,       | Координиран надзор на пазарот | Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2017 и 2018 година на органите за надзор на пазарот. |
| Правилник за одредување на суровинскиот состав и називите на текстилните производи                                    | ДПИ, ДТИ,       | Координиран надзор на пазарот | Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2017 и 2018 година на органите за надзор на пазарот. |

|  |                                                                                                                                          |                 |                               |                                                                                                         |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Правилник за постапката за избор на методи за квантитативна анализа на трикомпонентните мешавини на текстилни влакна                     | ДПИ, ДТИ,       | Координиран надзор на пазарот | Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2017 и 2018 година на органите за надзор на пазарот. |
|  | Правилник за суштествените барања за производството, пласирањето на пазар и ставање во употреба на пловни објекти за рекреација          | МТВ, ДПИ        | Координиран надзор на пазарот | Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2017 и 2018 година на органите за надзор на пазарот. |
|  | Правилникот за радио опрема и телекомуникациска термална опрема                                                                          | АНК и ДПИ       | Координиран надзор на пазарот | Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2017 и 2018 година на органите за надзор на пазарот. |
|  | Правилник за суштинските барања за градежните објекти                                                                                    | ДПИ, ДТИ        | Координиран надзор на пазарот | Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2017 и 2018 година на органите за надзор на пазарот. |
|  | Правилник за начинот за атестирање, постапка за атестирање, означување на градежните производи и соодржина на документите за сообразност | ДПИ, ДТИ и МВР  | Координиран надзор на пазарот | Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2017 и 2018 година на органите за надзор на пазарот. |
|  | Правилник за суштински барања за заштита од пожар на градежните објекти                                                                  | ДПИ, ДТИ        | Координиран надзор на пазарот | Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2017 и 2018 година на органите за надзор на пазарот. |
|  | Закон за техничка инспекција                                                                                                             | ДИТИ, ДПИ и ДТИ | Координиран надзор на пазарот | Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2017 и 2018 година на органите за надзор на пазарот. |
|  | 2. Извршен надзор на техничка опрема (ставање во употреба и користење)                                                                   |                 |                               |                                                                                                         |



|                                                                                            |                       |                               |                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Правилник за користење на дигалки и индустриски транспортери                               | ДИТИ, ДПИ и ДТИ       | Координиран надзор на пазарот | Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2017 и 2018 година на органите за надзор на пазарот. |
| Правилник за користење на лифтови и транспортери                                           | ДИТИ, ДПИ и ДТИ       | Координиран надзор на пазарот | Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2017 и 2018 година на органите за надзор на пазарот. |
| Правилник за користење на опрема под притисок                                              | ДИТИ, ДПИ и ДТИ       | Координиран надзор на пазарот | Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2017 и 2018 година на органите за надзор на пазарот. |
| Правилник за користење на жичари                                                           | ДИТИ, ДПИ и ДТИ       | Координиран надзор на пазарот | Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2017 и 2018 година на органите за надзор на пазарот. |
| Правилник за користење на електроенергетска опрема                                         | ДИТИ, ДПИ и ДТИ       | Координиран надзор на пазарот | Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2017 и 2018 година на органите за надзор на пазарот. |
| Правилник за користење на рударска техничка опрема со електричен, пневматски и дизел погон | ДИТИ, ДПИ, ДТИ и МВР  | Координиран надзор на пазарот | Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2017 и 2018 година на органите за надзор на пазарот. |
| Правилник за користење на опрема наменета за работа во експлозивна атмосфера - ATEX        | ДИТИ, ДПИ и ДТИ       | Координиран надзор на пазарот | Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2017 и 2018 година на органите за надзор на пазарот. |
| 3. Извршен надзор на радио-комуникациски или телекомуникациски производ или опрема         | АЕК, ДПИ, ДИТИ и ДИЖС | Координиран надзор на пазарот | Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2017 и 2018 година на органите за надзор на пазарот. |

|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                               |                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                           | Правилник за радио опрема и телекомуникациска терминална опрема                                                                                                                                                                 | АЕК, ДПИ, ДИТИ и ДИЖС   | Координиран надзор на пазарот | Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2017 и 2018 година на органите за надзор на пазарот. |
| 4. Извршен надзор на производи во промет и употреба заради заштитата на животната средина | Закон за животна средина                                                                                                                                                                                                        | ДИЖС, ДПИ, МАЛМЕД, ДСЗИ | Координиран надзор на пазарот | Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2017 и 2018 година на органите за надзор на пазарот. |
|                                                                                           | Закон за управување со батерии и акумулатори и отпадни батерии и акумулатори                                                                                                                                                    | ДИЖС, ДПИ,              | Координиран надзор на пазарот | Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2017 и 2018 година на органите за надзор на пазарот. |
|                                                                                           | Закон за управување со пакување и отпад од пакување                                                                                                                                                                             | ДИЖС, ДПИ, МАЛМЕД, ДСЗИ | Координиран надзор на пазарот | Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2017 и 2018 година на органите за надзор на пазарот. |
|                                                                                           | Закон за управување со отпадот.                                                                                                                                                                                                 | ДИЖС, ДПИ, МАЛМЕД, ДСЗИ | Координиран надзор на пазарот | Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2017 и 2018 година на органите за надзор на пазарот. |
|                                                                                           | Правилник за начинот на нумерирање и кратенките на кои се заснова системот за идентификација и означување на материјалите од кои е произведено пакувањето, како и формата и содржината на ознаката за постапување со пакувањето | ДИЖС, ДПИ,              | Координиран надзор на пазарот | Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2017 и 2018 година на органите за надзор на пазарот. |

|                                                                              |                                                                                                   |                |                               |                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Извршен надзор кај правни субјекти за опремата која се користи при работа | Закон за безбедност и здравје при работа.                                                         | ДИТ, ДПИ, ДСЗИ | Координиран надзор на пазарот | Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2017 и 2018 година на органите за надзор на пазарот. |
|                                                                              | Правилник за безбедност и здравје при работа при употреба за опрема за работа                     | ДИТ, ДПИ,      | Координиран надзор на пазарот | Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2017 и 2018 година на органите за надзор на пазарот. |
|                                                                              | Правилник за лична заштитна опрема која вработените ја употребуваат при работа                    | ДИТ, ДПИ,      | Координиран надзор на пазарот | Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2017 и 2018 година на органите за надзор на пазарот. |
|                                                                              | Правилник за знаци за безбедност и здравје при работа                                             | ДИТ, ДПИ, ДСЗИ | Координиран надзор на пазарот | Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2017 и 2018 година на органите за надзор на пазарот. |
|                                                                              | Правилник за безбедност и здравје при работа при рачно пренесување на товар                       | ДИТ, ДПИ,      | Координиран надзор на пазарот | Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2017 и 2018 година на органите за надзор на пазарот. |
|                                                                              | Правилник за формата и содржината на образецот за известување за започнување со вршење на дејност | ДИТ, ДПИ,      | Координиран надзор на пазарот | Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2017 и 2018 година на органите за надзор на пазарот. |
|                                                                              | Правилник за начинот и програмата за полагање на стручен испит за безбедност при работа,          | ДИТ, ДПИ,      | Координиран надзор на пазарот | Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2017 и 2018 година на органите за надзор на пазарот. |

|                                                                                                                                                                   |                          |                               |                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Правилник за безбедност и здравје при работа на вработените изложени од ризик од бучава,                                                                          | ДИТ, ДПИ,<br>ДИЖС,       | Координиран надзор на пазарот | Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2017 и 2018 година на органите за надзор на пазарот. |
| Правилник за безбедност и здравје при работа на вработените изложени на ризик од механички вибрации                                                               | ДИТ, ДПИ,<br>ДИЖС,       | Координиран надзор на пазарот | Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2017 и 2018 година на органите за надзор на пазарот. |
| Правилник за условите за вработените, организацијата, техничките и другите услови кои треба да ги исполни правното или физичкото лице за вршење на стручни работи | ДИТ, ДПИ,<br>ДИЖС,       | Координиран надзор на пазарот | Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2017 и 2018 година на органите за надзор на пазарот. |
| Правилник за минималните барања за безбедност и здравје при работа на привремени и мобилни градилишта                                                             | ДИТ, ДП ДСЗИ<br>и, ДИЖС, | Координиран надзор на пазарот | Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2017 и 2018 година на органите за надзор на пазарот. |
| Правилник за минималните барања за безбедност и здравје на вработените на работниот простор                                                                       | ДИТ, ДПИ,<br>ДИЖС,       | Координиран надзор на пазарот | Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2017 и 2018 година на органите за надзор на пазарот. |
| Правилник за начинот на изготвување на изјава за безбедност, нејзината содржина, како и податоците врз кои треба да се заснова процената на ризик                 | ДИТ, ДПИ,<br>ДИЖС,       | Координиран надзор на пазарот | Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2017 и 2018 година на органите за надзор на пазарот. |

|                                                                                                                                                                                    |                 |                               |                                                                                                         |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                                                                                                                                    |                 |                               |                                                                                                         |  |  |
| Правилник за минималните барања за безбедност и здравје на вработените од ризиците поврзани со изложување на азбест при работа                                                     | ДИТ, ДПИ, ДИЖС, | Координиран надзор на пазарот | Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2017 и 2018 година на органите за надзор на пазарот. |  |  |
| Правилник за минималните барања за безбедност и здравје на вработените кои се потенцијално изложени на ризик од експозивни атмосфери                                               | ДИТ, ДПИ, ДИЖС, | Координиран надзор на пазарот | Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2017 и 2018 година на органите за надзор на пазарот. |  |  |
| Правилник за минималните барања за безбедност и здравје на вработените од ризици поврзани со изложување на хемиски супстанции                                                      | ДИТ, ДПИ, ДИЖС, | Координиран надзор на пазарот | Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2017 и 2018 година на органите за надзор на пазарот. |  |  |
| Правилник за минималните барања за безбедност и здравје на вработените од ризици поврзани со изложување на канцерогени, мутагени или субстанции токсични за репродуктивниот систем | ДИТ, ДПИ, ДИЖС, | Координиран надзор на пазарот | Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2017 и 2018 година на органите за надзор на пазарот. |  |  |
| Во тек е изработка на Правилник за минималните барања за безбедност и здравје на вработените од ризици поврзани со изложување на биолошки агенси                                   | ДИТ, ДПИ, ДИЖС, | Координиран надзор на пазарот | Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2017 и 2018 година на органите за надзор на пазарот. |  |  |

|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                               |                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. Надзори на безбедноста на производите и материјалите што доаѓаат во контакт со храната. | Законот за безбедност на храната и производите и материјалите што доаѓаат во контакт со храната                                                                                                                                                                           | АХВ, ДПИ, Царинска Управа | Координиран надзор на пазарот | Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2017 и 2018 година на органите за надзор на пазарот. |
|                                                                                            | Правилник за општите барања за безбедност на материјалите и производите што доаѓаат во контакт со храната                                                                                                                                                                 | АХВ, ДПИ, Царинска Управа | Координиран надзор на пазарот | Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2017 и 2018 година на органите за надзор на пазарот. |
|                                                                                            | Правилник за посебните барања за безбедност на пластични материјали и производи што доаѓаат во контакт со храната                                                                                                                                                         | АХВ, ДПИ, Царинска Управа | Координиран надзор на пазарот | Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2017 и 2018 година на органите за надзор на пазарот. |
|                                                                                            | Правилник за посебните барања за безбедност на керамичките производи што доаѓаат во контакт со храната                                                                                                                                                                    | АХВ, ДПИ, Царинска Управа | Координиран надзор на пазарот | Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2017 и 2018 година на органите за надзор на пазарот. |
|                                                                                            | Правилник за посебните барања за безбедност на индивидуални супстанции или групи на супстанции што доаѓаат во контакт со храната N-нитрозамини и на супстанции кои се трансформираат во N-нитрозамини и се испуштаат од цуцли и од цуцли лажалки од еластомер или од гума | АХВ, ДПИ, Царинска Управа | Координиран надзор на пазарот | Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2017 и 2018 година на органите за надзор на пазарот. |

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                          |                                |                               |                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    | Правилник за посебните барања за безбедност на производите и материјалите што доаѓаат во контакт со храната направени од филм регенерирана целулоза                                                      | АХВ, ДПИ<br>Царинска<br>Управа | Координиран надзор на пазарот | Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2017 и 2018 година на органите за надзор на пазарот. |
|                                                                    | Правилник за посебните барања за безбедност на активните и интелегентни материјали и производи што доаѓаат во контакт со храната                                                                         | АХВ, ДПИ<br>Царинска<br>Управа | Координиран надзор на пазарот | Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2017 и 2018 година на органите за надзор на пазарот. |
|                                                                    | - Упатство за издавање на авторизација, мислење и одобрение на супстанции, машини за преработка, технолошки процеси, процеси на рециклирање или материјали и производи што доаѓаат во контакт со храната | АХВ, ДПИ<br>Царинска<br>Управа | Координиран надзор на пазарот | Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2017 и 2018 година на органите за надзор на пазарот. |
| 7. Извршен надзор на пазарот за безбедност на козметички производи | Закон за санитарна и здравствена инспекција                                                                                                                                                              | ДСЗИ, ДПИ,<br>ДИЖС             | Координиран надзор на пазарот | Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2017 и 2018 година на органите за надзор на пазарот. |
|                                                                    | Закон за безбедност на козметички производи                                                                                                                                                              | ДСЗИ,<br>ДПИ, ДИЖС             | Координиран надзор на пазарот | Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2017 и 2018 година на органите за надзор на пазарот. |
|                                                                    | Правилник за содржината на податоците на амбалажата на козметичките производи и начинот на означување на козметичките производи                                                                          | ДСЗИ,<br>ДПИ, ДИЖС             | Координиран надзор на пазарот | Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2017 и 2018 година на органите за надзор на пазарот. |

|  |                                                                                                                               |                   |                               |                                                                                                         |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Правилник за добра лабораториска пракса                                                                                       | ДСЗИ,<br>ДПИ,ДИЖС | Координиран надзор на пазарот | Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2017 и 2018 година на органите за надзор на пазарот. |
|  | Правилник за критериумите за микробиолошка и хемиска чистота на козметичките производи и методи за проверка на тие критериуми | ДСЗИ,<br>ДПИ,ДИЖС | Координиран надзор на пазарот | Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2017 и 2018 година на органите за надзор на пазарот. |
|  | Правилник за методите за анализа неопходни за проверка на составот на козметичкиот производ                                   | ДСЗИ,<br>ДПИ,ДИЖС | Координиран надзор на пазарот | Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2017 и 2018 година на органите за надзор на пазарот. |
|  | Листа на производи што се сметаат за козметички производи                                                                     | ДСЗИ,<br>ДПИ,ДИЖС | Координиран надзор на пазарот | Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2017 и 2018 година на органите за надзор на пазарот. |
|  | Правилник на бои што смеат да се употребуваат во одредени видови на козметички производи                                      | ДСЗИ,<br>ДПИ,ДИЖС | Координиран надзор на пазарот | Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2017 и 2018 година на органите за надзор на пазарот. |
|  | Правилник на козерванси што смеат да се употребуваат во одредени видови на козметички производи                               | ДСЗИ,<br>ДПИ,ДИЖС | Координиран надзор на пазарот | Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2017 и 2018 година на органите за надзор на пазарот. |
|  | Правилник на UV филтри што смеат да се употребуваат во одредени видови на козметички производи                                | ДСЗИ,<br>ДПИ,ДИЖС | Координиран надзор на пазарот | Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2017 и 2018 година на органите за надзор на пазарот. |
|  | Правилник на супстанции што не смеат да бидат користени во козметичките производи                                             | ДСЗИ,<br>ДПИ,ДИЖС | Координиран надзор на пазарот | Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2017 и 2018 година на органите за надзор на пазарот. |
|  | Правилник на супстанции кои се користат при производство на козметичките производи                                            | ДСЗИ,<br>ДПИ,ДИЖС | Координиран надзор на пазарот | Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2017 и 2018 година на органите за надзор на пазарот. |
|  |                                                                                                                               |                   |                               |                                                                                                         |



|                                                                                   |                                                                                                                                  |             |                               |                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. Извршен надзор на пазарот за безбедност на детски играчки                      | Закон за безбедност на производите                                                                                               | ДСЗИ, ДПИ,  | Координиран надзор на пазарот | Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2017 и 2018 година на органите за надзор на пазарот. |
|                                                                                   | Правилник за својствата на детските играчки што се пуштаат во промет                                                             | ДСЗИ, ДПИ,  | Координиран надзор на пазарот | Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2017 и 2018 година на органите за надзор на пазарот. |
| 9. Извршен надзор на пазарот за безбедност на предмети за општа употреба.         | Закон за здравствена исправност на животните намирници и на предметите за општа употреба                                         | ДСЗИ, ДПИ,  | Координиран надзор на пазарот | Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2017 и 2018 година на органите за надзор на пазарот. |
|                                                                                   | Правилник за условите во поглед на здравствената исправност на предметите за општа употреба што можат да се пуштаат во промет    |             | Координиран надзор на пазарот | Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2017 и 2018 година на органите за надзор на пазарот. |
| 10. Извршен надзор на пазарот согласно со Законот за лекови и медицински средства | Законот за лековите и медицинските средства                                                                                      | МАЈМЕД, ДПИ | Координиран надзор на пазарот | Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2017 и 2018 година на органите за надзор на пазарот. |
|                                                                                   | Правилникот за поблиски услови за начинот на отстранување на отпад со лекови                                                     | МАЈМЕД, ДПИ | Координиран надзор на пазарот | Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2017 и 2018 година на органите за надзор на пазарот. |
|                                                                                   | Правилници согласно со Законот за лекови и медицински средства                                                                   | МАЈМЕД, ДПИ | Координиран надзор на пазарот | Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2017 и 2018 година на органите за надзор на пазарот. |
|                                                                                   | Правилник за податоците што се содржат на надворешното и контактното пакување, како и случаите кога може да се користи налепница | МАЈМЕД, ДПИ | Координиран надзор на пазарот | Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2017 и 2018 година на органите за надзор на пазарот. |

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                               |                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                | Правилник за начинот на извештување на несакани ефекти за време на користење на медицинското средство, видовите на реакциите што ги предизвикуваат, постапување на здравствените работници и добавувачите, како и начинот на организирање на системот за следење на несаканите ефекти и реакциите од медицинските средства | МА, ЛМЕ, Д, ДЦИ | Координиран надзор на пазарот | Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2017 и 2018 година на органите за надзор на пазарот. |
| 11. Извршен надзор на пазарот согласно со Законот за хемикалии | Закон за хемикалии                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | МЗ, ДЦИ         | Координиран надзор на пазарот | Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2017 и 2018 година на органите за надзор на пазарот. |
|                                                                | Одобрение за превоз/транзит на хемикалии                                                                                                                                                                                                                                                                                   | МЗ, ДЦИ         | Координиран надзор на пазарот | Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2017 и 2018 година на органите за надзор на пазарот. |
|                                                                | Правилник за вршење промет со опасни хемикалии                                                                                                                                                                                                                                                                             | МЗ, ДЦИ         | Координиран надзор на пазарот | Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2017 и 2018 година на органите за надзор на пазарот. |
|                                                                | Правилник за производство на опасни хемикалии                                                                                                                                                                                                                                                                              | МЗ, ДЦИ         | Координиран надзор на пазарот | Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2017 и 2018 година на органите за надзор на пазарот. |
|                                                                | Правилник за содржината на барањата за дозвола за увоз, извоз, транзит и транспорт на прекурзори и образецот на дозволите за увоз, извоз, транзит и транспорт на прекурзори                                                                                                                                                | МЗ, ДЦИ, ЦУ     | Координиран надзор на пазарот | Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2017 и 2018 година на органите за надзор на пазарот. |

|                                               |                                                                                                                                                                                              |             |                               |                                                                                                         |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               | Правилник за содржината на барањето за вршење промет со прекурзори, содржината на образецот за издавање на одобреното и начинот на издавање на одобрението за вршење на промет со прекурзори | МЗ, ДПИ, ЦУ | Координиран надзор на пазарот | Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2017 и 2018 година на органите за надзор на пазарот. |
|                                               | Правилник за начинот на класификација и означување на опасните хемикалии                                                                                                                     | МЗ, ДПИ, ЦУ | Координиран надзор на пазарот | Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2017 и 2018 година на органите за надзор на пазарот. |
|                                               | Правилник за активни субстанции                                                                                                                                                              | МЗ, ДПИ, ЦУ | Координиран надзор на пазарот | Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2017 и 2018 година на органите за надзор на пазарот. |
|                                               | Правилник за ставање на биоциди во промет                                                                                                                                                    | МЗ, ДПИ, ЦУ | Координиран надзор на пазарот | Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2017 и 2018 година на органите за надзор на пазарот. |
|                                               | Правилник за типот на биоцидните производи                                                                                                                                                   | МЗ, ДПИ, ЦУ | Координиран надзор на пазарот | Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2017 и 2018 година на органите за надзор на пазарот. |
|                                               | Правилник за начинот на класификација, пакување и означување на биоцидните производи                                                                                                         | МЗ, ДПИ, ЦУ | Координиран надзор на пазарот | Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2017 и 2018 година на органите за надзор на пазарот. |
|                                               | Правилник за начин на евалуација на досиејата за биоциди                                                                                                                                     | МЗ, ДПИ, ЦУ | Координиран надзор на пазарот | Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2017 и 2018 година на органите за надзор на пазарот. |
|                                               | Правилник начелата за добрата лабораториска пракса                                                                                                                                           | МЗ, ДПИ, ЦУ | Координиран надзор на пазарот | Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2017 и 2018 година на органите за надзор на пазарот. |
|                                               | Закон за прекурзори                                                                                                                                                                          | МЗ, ДПИ, ЦУ | Координиран надзор на пазарот | Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2017 и 2018 година на органите за надзор на пазарот. |
|                                               | Правилник за содржина на барање за дозвола за увоз, транзит и транспорт на прекурзори и образец на дозвола                                                                                   | МЗ, ДПИ, ЦУ | Координиран надзор на пазарот | Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2017 и 2018 година на органите за надзор на пазарот. |
| 12. Извршен надзор на пазарот за прекурзорите |                                                                                                                                                                                              |             |                               |                                                                                                         |

V. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-1667/1  
27 јуни 2017 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Зоран Заев, с.р.**

## МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

1432.

Врз основа на член 27-б од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 23/13), министерот за правда донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ЗАПИРАЊЕ НА ИСПЛАТА НА СРЕДСТВА ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ФИНАНСИРАЊЕ ОД БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ

Се запира исплата на средствата за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Македонија на политичките партии, и тоа:

1. ДЕМОКРАЦИЈА Е РЕ-ПАРТИЈА ЗА НОВА ДЕМОКРАТИЈА (не се доставени: извештај од регистар на примени донации/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен финансиски извештај/член 27)

2. ДЕМОКРАТСКА ОБНОВА НА МАКЕДОНИЈА (не е доставен извештај од регистар на годишна сметка/член 26)

3. СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА ( не е доставен извештај од регистар на примени донации/ член 25)

4. ДЕМОКРАТСКА УНИЈА НА АЛБАНЦИТЕ (не се доставени: извештај од регистар на примени донации/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен финансиски извештај/член 27)

5. ОБЕДИНЕТИ ЗА МАКЕДОНИЈА (не се доставени: извештај од регистар на примени донации/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен финансиски извештај/член 27)

6. СОЈУЗ НА ТИТОВИ ЛЕВИ СИЛИ ( не се доставени: годишна сметка/ член 26 и годишен финансиски извештај/ член 27)

7. ПАРТИЈА НА СЛОБОДНИ ДЕМОКРАТИ (не се доставени: извештај од регистар на примени донации/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен финансиски извештај/член 27)

8. ДВИЖЕЊЕ ЗА НАЦИОНАЛНО ЕДИНСТВО НА ТУРЦИТЕ (не се доставени: извештај од регистар на примени донации/ член 25, годишна сметка/ член 26 и годишен финансиски извештај/ 27)

9. ТАТКОВИНСКА МАКЕДОНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА РАДИКАЛНА ОБНОВА-ВАРДАР-ЕГЕЈ-ПИРИН (не се доставени: извештај од регистар на примени донации/член 25, годишна сметка/ член 26 и годишен финансиски извештај/член 27)

10. РАБОТНИЧКО ЗЕМЈОДЕЛСКА ПАРТИЈА (не е доставена годишна сметка/член 26)

11. МАКЕДОНСКА АЛИЈАНСА (не се доставени: извештај од регистар на примени донации/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен финансиски извештај/член 27)

12. ОБЕДИНЕТА ПАРТИЈА ЗА ЕМАНЦИПАЦИЈА-ОПЕ (не се доставени: извештај од регистар на примени донации/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен финансиски извештај/член 27)

13. СОЈУЗ НА РОМИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА (не се доставени: извештај од регистар на примени донации/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен финансиски извештај/член 27)

14. СТРАНКА НА ДЕМОКРАТСКАТА АКЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА (не се доставени: извештај од регистар на примени донации/ член 25 и годишен финансиски извештај/ член 27)

15. ПАРТИЈА НА ОБЕДИНЕТИ ДЕМОКРАТИ ВО МАКЕДОНИЈА (не се доставени: извештај од регистар на примени донации/ член 25 и годишен финансиски извештај/ член 27)

16. ДЕМОКРАТСКА УНИЈА НА РОМИТЕ (не се доставени: извештај од регистар на примени донации/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен финансиски извештај/член 27)

17. НОВА АЛТЕРНАТИВА (не се доставени: извештај од регистар на примени донации/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен финансиски извештај/член 27)

18. ПАРТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКА ИДНИНА (не се доставени: извештај од регистар на примени донации/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен финансиски извештај/член 27)

19. ПАРТИЈА ЗА ИНТЕГРАЦИЈА НА РОМИТЕ (не се доставени: извештај од регистар на примени донации/ член 25, годишна сметка/ член 26 и годишен финансиски извештај/член 27)

20. ПАРТИЈА ЗА ЕВРОПСКА ИДНИНА (не е доставена годишна сметка/ член 26)

21. ПАРТИЈА ЗА ЦЕЛОСНА ЕМАНЦИПАЦИЈА НА РОМИТЕ (не се доставени: извештај од регистар на примени донации/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен финансиски извештај/член 27)

22. СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА ВО МАКЕДОНИЈА (не се доставени: извештај од регистар на примени донации/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен финансиски извештај/член 27)

23. САНЏАЧКА ЛИГА (не се доставени: извештај од регистар на примени донации/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен финансиски извештај/член 27)

24. ДЕМОКРАТСКА ЛИГА НА БОШЊАЦИТЕ (не се доставени: извештај од регистар на примени донации/член 25 и годишна сметка/ член 26)

25. ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА СРБИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА (не се доставени: извештај од регистар на примени донации/член 25 и годишен финансиски извештај/ член 27)

26. ПАРТИЈА НА ВЛАСИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА (не е доставен извештај од регистар на примени донации/член 25)

27. ПАРТИЈА НА ПРАВДАТА (не се доставени: извештај од регистар на примени донации/ член 25 и годишен финансиски извештај/ член 27)

28. ТРАЈНО МАКЕДОНСКО РАДИКАЛНО ОБЕДИНУВАЊЕ (не се доставени: извештај од регистар на примени донации/ член 25 и годишен финансиски извештај/ член 27)

## Образложение

29. РЕПУБЛИКАНСКА АЛИЈАНСА (не се доставени: извештај од регистар на примени донации/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен финансиски извештај/член 27)

30. ДЕМОКРАТСКА БОШЊАЧКА ПАРТИЈА (не се доставени: извештај од регистар на примени донации/член 25 и годишен финансиски извештај/член 27)

31. ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА РОМИТЕ (не е доставен: годишен финансиски извештај/член 27)

32. ПАРТИЈА НА ПЕНЗИОНЕРИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (не се доставени: извештај од регистар на примени донации/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен финансиски извештај/член 27)

33. ПАРТИЈА ЗА ЕКОНОМСКИ ПРОМЕНИ 21 (не е доставен извештај од регистар на примени донации/член 25)

34. АЛИЈАНСА ЗА ПОЗИТИВНА МАКЕДОНИЈА (не се доставени: извештај од регистар на примени донации/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен финансиски извештај/член 27)

35. ОБЕДИНЕТА ПАРТИЈА ЗА ЕДНАКВОСТ НА РОМИТЕ (не е доставен извештај од регистар на примени донации/член 25)

36. ДВИЖЕЊЕ ЗА РЕФОРМИ – АЛБАНСКА ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА (не се доставени: извештај од регистар на примени донации/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен финансиски извештај/член 27)

37. УНИТЕТИ (не се доставени: извештај од регистар на примени донации/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен финансиски извештај/член 27)

38. ПАРТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКИ ПРОСПЕРИТЕТ (не се доставени: извештај од регистар на примени донации/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен финансиски извештај/член 27)

39. СРПСКА СТРАНКА ВО МАКЕДОНИЈА (не се доставени: извештај од регистар на примени донации/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен финансиски извештај/член 27)

40. РОМИ ОБЕДИНЕТИ ОД МАКЕДОНИЈА (не се доставени: извештај од регистар на примени донации/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен финансиски извештај/член 27)

41. МАКЕДОНСКА ОБЕДИТЕЛНА РЕФОРМСКА ОРГАНИЗАЦИЈА – РАБОТНИЧКА ПАРТИЈА (не се доставени: извештај од регистар на примени донации/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен финансиски извештај/член 27)

Политичките партии од точките 1, 4, 7, 9, 12, 16, 18, 23, 24, 29, 32 согласно известувањето на Основниот суд Скопје II – Скопје број 03-СУ.бр. 647/2017 од 17.5.2017 година се избришани од Единствениот судски регистар на политички партии.

Запирањето на исплатата на средства за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Македонија за политичките партии ќе трае до уредно исполнување на обврските согласно член 25, 26 и 27 од Законот за финансирање на политичките партии.

Оваа одлука е конечна и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ согласно член 27-б став 6 од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 23/13).

До Министерството за правда согласно член 27-б од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 23/13), Државниот завод за ревизија достави Предлог број 07-343/2 од 18.5.2017 година за донесување на Одлука за запирање на исплата на средства за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Македонија на политичките партии, кои не ги исполниле обврските за финансиско известување за периодот од 1.1.2016 до 31.12.2016 година, односно не доставиле извештај од регистар на примени донации, годишна сметка или годишен финансиски извештај. Споменатите законски обврски не ги исполниле следните политички партии: ДЕМОКРАЦИЈА Е РЕПАРТИЈА ЗА НОВА ДЕМОКРАТИЈА, ДЕМОКРАТСКА ОБНОВА НА МАКЕДОНИЈА, СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА, ДЕМОКРАТСКА УНИЈА НА АЛБАНЦИТЕ, ОБЕДИНЕТИ ЗА МАКЕДОНИЈА, СОЈУЗ НА ТИТОВИ ЛЕВИ СИЛИ, ПАРТИЈА НА СЛОБОДНИ ДЕМОКРАТИ, ДВИЖЕЊЕ ЗА НАЦИОНАЛНО ЕДИНСТВО НА ТУРЦИТЕ, ТАТКОВИНСКА МАКЕДОНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА РАДИКАЛНА ОБНОВА-ВАРДАР-ЕГЕЈ-ПИРИН, РАБОТНИЧКО ЗЕМЈОДЕЛСКА ПАРТИЈА, МАКЕДОНСКА АЛИЈАНСА, ОБЕДИНЕТА ПАРТИЈА ЗА ЕМАНЦИПАЦИЈА-ОПЕ, СОЈУЗ НА РОМИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА, СТРАНКА НА ДЕМОКРАТСКАТА АКЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА, ПАРТИЈА НА ОБЕДИНЕТИ ДЕМОКРАТИ ВО МАКЕДОНИЈА, ДЕМОКРАТСКА УНИЈА НА РОМИТЕ, НОВА АЛТЕРНАТИВА, ПАРТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКА ИДНИНА, ПАРТИЈА ЗА ИНТЕГРАЦИЈА НА РОМИТЕ, ПАРТИЈА ЗА ЕВРОПСКА ИДНИНА, ПАРТИЈА ЗА ЦЕЛОСНА ЕМАНЦИПАЦИЈА НА РОМИТЕ, СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА ВО МАКЕДОНИЈА, САНЏАЧКА ЛИГА, ДЕМОКРАТСКА ЛИГА НА БОШЊАЦИТЕ, ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА СРБИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА, ПАРТИЈА НА ВЛАСИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА, ПАРТИЈА НА ПРАВДАТА, ТРАЈНО МАКЕДОНСКО РАДИКАЛНО ОБЕДИНУВАЊЕ, РЕПУБЛИКАНСКА АЛИЈАНСА, ДЕМОКРАТСКА БОШЊАЧКА ПАРТИЈА, ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА РОМИТЕ, ПАРТИЈА НА ПЕНЗИОНЕРИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ПАРТИЈА ЗА ЕКОНОМСКИ ПРОМЕНИ 21, АЛИЈАНСА ЗА ПОЗИТИВНА МАКЕДОНИЈА, ОБЕДИНЕТА ПАРТИЈА ЗА ЕДНАКВОСТ НА РОМИТЕ, ДВИЖЕЊЕ ЗА РЕФОРМИ – АЛБАНСКА ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА, УНИТЕТИ, ПАРТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКИ ПРОСПЕРИТЕТ, СРПСКА СТРАНКА ВО МАКЕДОНИЈА, РОМИ ОБЕДИНЕТИ ОД МАКЕДОНИЈА и МАКЕДОНСКА ОБЕДИТЕЛНА РЕФОРМСКА ОРГАНИЗАЦИЈА – РАБОТНИЧКА ПАРТИЈА.

Согласно член 25 од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 23/13), политичката партија подготвува извештај од регистар за добиените донации, кој го доставува најдоцна до 31 март за претходната година заедно со годишниот финансиски извештај од членот 27 од овој закон до Државниот завод за ревизија.

Согласно член 26 од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 23/13), надзорот над финансиско-материјалното работење на политичките партии го врши Државниот завод за ревизија согласно истиот се спроведува секоја календарска година за претходната година. Исто така, годишната сметка за финансиското работење, согласно со законските прописи, политичките партии ја доставуваат до: Управата за јавни приходи, Централниот регистар и Државниот завод за ревизија, а должни се да ја објават на своите веб страни.

Согласно член 27 од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 23/13), политичките партии, најдоцна до 31 март изготвуваат годишен финансиски извештај за претходната година. Извештајот го содржи финансиското работење на сметката на политичката партија, како и потсметките на локалните гранации и потсметката на партиско истражувачко – аналитичкиот центар на партијата.

Согласно член 27-а годишниот финансиски извештај политичката партија е должна јавно да го објави на своја веб страна, најдоцна до 30 април во тековната година за претходната година.

Со оглед дека партиите наведени во оваа одлука не постапиле согласно член 25, 26 и 27 од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 23/13), согласно член 27-б став 4 од истиот закон, а по предлог на Државниот завод за ревизија, се одлучи како во диспозитивот на оваа одлука.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против оваа одлука политичките партии можат да поведат управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на објавување на истата во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-1870/2  
22 јуни 2017 година  
Скопје

Министер за правда,  
**Билан Салији, с.р.**

## НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1433.

Врз основа на член 48 став 1 точка 3 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14, 153/15 и 6/16) и точка 12 од Одлуката за методологијата за управување со ризикот на задолженост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/17), вицегувернерот на Народната банка на Република Македонија, д-р Фаил Бајрами, согласно со Одлуката за определување редослед по кој вицегувернерите ќе го заменуваат гувернерот за време на неговото отсуство од работа во текот на 2017 година, бр. 187 од 4 јануари 2017 година, донесе

### УПАТСТВО

#### ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ НА ЗАДОЛЖЕНОСТ

1. Во Упатството за спроведување на Одлуката за методологијата за управување со ризикот на задолженост („Службен весник на Република Македонија“ бр.

64/17), во точката 8 по зборовите: „3 и 4“, се додаваат зборовите: „од овој извештај и износот од редот бр. XII-а од колоната бр.3 од збирниот извештај за вкупната актива пондерирана според кредитниот ризик (образец АПКР - Вкупно) од Упатството за спроведување на Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/12, 109/12, 106/15, 18/16, 11/17 и 24/17)“.

2. Во точка 4, потточка 4.2. од Упатството по зборовите: „Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот“, се додаваат зборовите: „(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/12, 50/13, 71/14, 223/15 и 218/16)“.

3. Во целиот текст на Упатството по зборовите: „Упатството за спроведување на Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот“, се додаваат зборовите: „(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/12, 109/12, 106/15, 18/16, 11/17 и 24/17)“.

4. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

У бр. 21819/2  
29 јуни 2017 година  
Скопје

Вицегувернер,  
д-р **Фаил Бајрами, с.р.**

## АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

1434.

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТОГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД ВЕЛИКА БРИТАНИЈА

### Член 1

Во Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Велика Британија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/17, 30/17 и 65/17), во членот 1 став (1) зборовите: „регионот Ланкашир Каунти/Lancashire County во Велика Британија“ се заменуваат со зборовите: “следните региони во Велика Британија:

- Ланкашир Каунти/Lancashire County и
- Норфолк Каунти/Norfolk County.“.

## Член 2

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-847/3  
28 јуни 2017 година  
Скопје

Агенција за храна  
и ветеринарство  
Директор,  
**Зоран Атанасов, с.р.**

1435.

Врз основа на член 55 став (2) од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

## РЕШЕНИЕ

**ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТОГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД КРАЛСТВОТО ДАНСКА**

## Член 1

Со ова решение престанува да важи Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Кралството Данска („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/17).

## Член 2

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-2302/1  
28 јуни 2017 година  
Скопје

Агенција за храна  
и ветеринарство  
Директор,  
**Зоран Атанасов, с.р.**

1436.

Врз основа на член 55 став (2) од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

## РЕШЕНИЕ

**ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТОГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА АВСТРИЈА**

## Член 1

Со ова решение престанува да важи Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од вне-

сување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Република Австрија („Службен весник на Република Македонија“ бр.12/17).

## Член 2

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-2303/1  
28 јуни 2017 година  
Скопје

Агенција за храна  
и ветеринарство  
Директор,  
**Зоран Атанасов, с.р.**

1437.

Врз основа на член 55 став (2) од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

## РЕШЕНИЕ

**ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ЖИВИНА И ДИВИ ПТИЦИ, КАКО И ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВИНА И ДИВИ ПТИЦИ ПО ПОТЕКЛО ОД ШВАЈЦАРИЈА**

## Член 1

Со ова решение престанува да важи Решението за забрана на увоз и транзит на живина и диви птици, како и производи и нуспроизводи од живина и диви птици по потекло од Швајцарија („Службен весник на Република Македонија“ бр.210/16).

## Член 2

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-2304/1  
28 јуни 2017 година  
Скопје

Агенција за храна  
и ветеринарство  
Директор,  
**Зоран Атанасов, с.р.**

1438.

Врз основа на член 55 став (2) од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

## РЕШЕНИЕ

**ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ЖИВИНА И ДИВИ ПТИЦИ, КАКО И ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВИНА И ДИВИ ПТИЦИ ПО ПОТЕКЛО ОД ИЗРАЕЛ**

## Член 1

Со ова решение престанува да важи Решението за забрана на увоз и транзит на живина и диви птици, како и производи и нуспроизводи од живина и диви птици по потекло од Израел („Службен весник на Република Македонија“ бр.208/16).

## Член 2

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-2305/1  
28 јуни 2017 година  
Скопје

Агенција за храна  
и ветеринарство  
Директор,  
**Зоран Атанасов, с.р.**

## 1439.

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

## РЕШЕНИЕ

**ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТОГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД КРАЛСТВОТО БЕЛГИЈА**

## Член 1

(1) Со ова решение заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца се забранува увозот во Република Македонија на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло кои потекнуваат од регионот Вест Фландерс/West Flanders во Кралството Белгија.

(2) Забраната од став (1) на овој член се применува на следните пратки:

1) живина, и тоа кокошки, мисирки, бисерки, патки, гуски, препелници, гулаби, фазани, еребици и ноєви (ratitae) размножувани или чувани во затворен или ограден простор заради одгледување или чување за: размножување, производство на месо или јајца за исхрана или за обновување на популација на дивеч,

2) јајца за ведење, и тоа јајца за инкубација снесени од живина,

3) птици, и тоа животни од класата Aves, освен:

- живина,

- птици кои се увезуваат согласно програмите за зачувување на одредени видови птици,

- домашни миленици во придружба на сопственикот,

- птици наменети за зоолошки градини, циркуси, забавни паркови или експерименти,

- птици наменети за научно-истражувачки институти или центри и

- гулаби-писмоносни внесени на територијата на Република Македонија од соседни трети земји, каде што живеат вообичаено, и веднаш пуштени со очекување дека ќе се вратат во трета земја од каде се внесени,

4) конзумни јајца од живина и пернат дивеч,

5) месо, мелено месо, подготовки од месо и механички обескоскено месо од живина и пернат дивеч,

6) производи од месо кои се состојат од или содржат месо од живина и пернат дивеч,

7) сурова храна за домашни миленици и непреработен материјал за храна за исхрана на животни кој содржи делови од месо од живина и пернат дивеч и

8) нетретиран трофеи од пернат дивеч.

## Член 2

По исклучок од член 1 став (2) точка 6) од ова решение, може да се увезуваат производи од месо кои се состојат од или содржат месо од живина и пернат дивеч само доколку месото од овие видови било подложено на еден од специфичните третмани В, С или D дадени во Прилог 6 Дел 6Г на Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло (\*1).

## Член 3

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-2306/1  
28 јуни 2017 година  
Скопје

Агенција за храна  
и ветеринарство  
Директор,  
**Зоран Атанасов, с.р.**

## РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

## 1440.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16), член 21 од Правилникот за начинот и условите за определување на регулиран максимален приход и регулирани просечни тарифи за пренос на електрична енергија, организирање и управување со пазарот на електрична енергија и дистрибуција на електрична енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/11, 168/11 и 135/12) и член 13 од Тарифниот систем за дистрибуци-

(\*1) Прилог 6 Дел 6Г на Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло е усогласен со Дел 4 од Анекс II од Одлуката на Комисијата 2007/777/ЕК од 29 ноември 2007 година за здравствениите барања на животните и јавното ветеринарно здравство и моделите на ветеринарно-здравствени сертификати за увоз на одредени производи од месо и обработени желудници, мочни меури и црева за исхрана на луѓе од трети земји и со која се повлекува Одлуката 2005/432/ЕК, CELEX бр. 32007D0777.



ја на електрична енергија за потрошувачите приклучени на дистрибутивниот систем на ЕВН Македонија АД Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/14), постапувајќи по Барањето за одобрување на регулиран максимален приход и регулирани тарифи за вршење на регулирана енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија за 2017 година на ЕВН Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје, друштво за дистрибуција на електрична енергија (во натамошниот текст: ЕВН Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје) УП1 бр.08-62/17 од 12.5.2017 година, на седницата одржана на 30.6.2017 година, донесе

### ОДЛУКА

#### ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД, РЕГУЛИРАНА ПРОСЕЧНА ТАРИФА И ТАРИФИ ЗА ПРЕСМЕТКОВНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУЛИРАНАТА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ЕВН ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ ЗА 2017 ГОДИНА

1. Се одобрува регулираниот максимален приход (MAR) за вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија за 2017 година да изнесува 7.105.646.507 денари.

2. Регулираната просечна тарифа за дистрибуција на електрична енергија за 2017 година се утврдува да изнесува 1,3729 ден/kWh за планирана испорака на 5.175.569.734 kWh електрична енергија за потрошувачите приклучени на дистрибутивниот систем.

3. Во согласност со регулираниот максимален приход (MAR) за вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија утврден со точка 1 од оваа Одлука, и просечната тарифа за пренос на електрична енергија за 2017 година (0,2169 ден/kWh) утврдена со Одлука за одобрување на регулиран максимален приходи, просечна тарифа и тарифи за пресметковни елементи за вршење на регулираната енергетска дејност пренос на електрична енергија на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, АД МЕПСО - Скопје за 2017 година, тарифите за пресметковните елементи за категориите на потрошувачи, врз основа на кои ЕВН Електростопанство на Македонија АД за дистрибуција и снабдување со електрична енергија Скопје, како вршител на енергетската дејност дистрибуција на електрична енергија, им го фактурира надоместокот за користење на дистрибутивниот систем, изнесуваат:

| категории на приклучоци | Тарифи за пресметковни елементи (без вкalkулирана тарифа за пренос на електрична енергија) |                            |                                   |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
|                         | моќност (ден/kW)                                                                           | активна ел.енерг (ден/kWh) | реактивна ел.енергија (ден/kvarh) |
| MV1                     | 76,48                                                                                      | 0,0193                     | 0,0077                            |
| MV2                     | 146,83                                                                                     | 0,0638                     | 0,0255                            |
| LV1.2                   | 220,58                                                                                     | 0,1100                     | 0,0440                            |
| LV1.1                   | *                                                                                          | 0,7678                     | *                                 |
| LV2                     | *                                                                                          | 1,6744                     | *                                 |

| категории на приклучоци | Тарифи за пресметковни елементи (со вкalkулирана тарифа за пренос на електрична енергија) |                            |                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
|                         | моќност (ден/kW)                                                                          | активна ел.енерг (ден/kWh) | реактивна ел.енергија (ден/kvarh) |
| MV1                     | 76,48                                                                                     | 0,2362                     | 0,0077                            |
| MV2                     | 146,83                                                                                    | 0,2807                     | 0,0255                            |
| LV1.2                   | 220,58                                                                                    | 0,3269                     | 0,0440                            |
| LV1.1                   | *                                                                                         | 0,9848                     | *                                 |
| LV2                     | *                                                                                         | 1,8913                     | *                                 |

4. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јули 2017 година.

УП1 Бр. 08-62/17  
30 јуни 2017 година  
Скопје

Претседател,  
Димитар Петров, с.р.

### 1441.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), член 16 од Правилникот за цени на електрична енергија на тарифни потрошувачи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/11, 168/11 и 135/12), член 15 од Правилникот за цени на електрична енергија за снабдување во краен случај („Службен весник на Република Македонија“ бр.97/12) и член 24 од Тарифниот систем за продажба на електрична енергија на домаќинства и мали потрошувачи („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/14 и 177/14), постапувајќи по Барањето за одобрување на регулиран максимален приход и тарифи за вршење на регулирани дејности снабдување со електрична енергија на тарифни потрошувачи и снабдување во краен случај со електрична енергија за 2017 година на ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција со електрична енергија (во натамошниот текст: ЕВН Македонија АД Скопје) УП1 бр.08-63/17 од 12.05.2017 година, на седницата одржана на 30.6.2017 година, донесе

### ОДЛУКА

#### ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД И ЦЕНА ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУЛИРАНАТА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА ТАРИФНИ ПОТРОШУВАЧИ И СНАБДУВАЊЕ ВО КРАЕН СЛУЧАЈ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА ЕВН МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ ЗА 2017 ГОДИНА

1. На ЕВН Македонија АД Скопје, за 2017 година се одобрува регулиран максимален приход (MAR), за вршење на регулираните енергетски дејности снабдување со електрична енергија на тарифни потрошувачи и снабдување во краен случај со електрична енергија да изнесува 20.037.583.429 денари, за испорачани 4.021.341.101 kWh електрична енергија.

2. Во согласност со регулираниот максимален приход утврден во точка 1 на оваа Одлука, цените на пресметковни елементи врз основа на кои потрошувачите ја плаќаат испорачаната електрична енергија изнесуваат:

2.1. За категорија на потрошувачи на 35 kV напонско ниво и категорија на потрошувачи на 6kV,10(20) kV напонско ниво

| Пресметковна величина | Единица | Тарифно време | Тарифен став (денари)      |        |        |
|-----------------------|---------|---------------|----------------------------|--------|--------|
|                       |         |               | Потрошувачи на висок напон |        |        |
|                       |         |               | 35 kV *                    | 35 kV  | 10 kV  |
| Мокност               | kW      |               | 944.56                     | 995.65 | 767.91 |
| Енергија              | kWh     | BT            | 2.33                       | 2.93   | 3.22   |
|                       |         | HT            | 1.17                       | 1.51   | 1.58   |
|                       | kvarh   | BT            | 0.57                       | 0.76   | 0.71   |
|                       |         | HT            | 0.22                       | 0.37   | 0.44   |

2.2. За категорија на потрошувачи на 0,4 kV (380 / 220V) напонско ниво

| Пресметковна величина | Единица | Тарифно време | Тарифен став (денари)             |                    |                       |                   |                   |
|-----------------------|---------|---------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
|                       |         |               | Потрошувачи на нисок напон 0,4 kV |                    |                       |                   |                   |
|                       |         |               | Домаќинства                       |                    | Останата потрошувачка |                   |                   |
|                       |         |               | Едно тарифно мерење               | Дво тарифно мерење | I Тарифен степен      | II Тарифен степен | Јавно осветлување |
| Мокност               | kW      |               | (*)                               | (*)                | 746.50                | (*)               |                   |
| Енергија              | kWh     | BT            | 4.45                              | 5.54               | 3.57                  | 8.64              | 5.56              |
|                       |         | HT            |                                   |                    | 1.76                  |                   |                   |
|                       | kvarh   | BT            |                                   |                    | 0.88                  | 1.64              |                   |
|                       |         | HT            |                                   |                    | 0.45                  |                   |                   |

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јули 2017 година.

УП1 Бр. 08-63/17  
30 јуни 2017 година  
Скопје

Претседател,  
Димитар Петров, с.р.

1442.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/11,136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и член 16 од Правилникот за цени на електрична енергија на тарифни потрошувачи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/11, 168/11 и 135/12), постапувајќи по Барањето за одобрување на регулиран максимален приход и цена за регулирана дејност - производство на електрична енергија на Акционерско друштво за производство на електрична енергија Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје (во натамошниот текст: АД ЕЛЕМ - Скопје), за 2017 година, УП1 бр.08-64/17 од 15.5.2017 година, на седницата одржана на 30.6.2017 година, донесе

#### О Д Л У К А

**ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД И ЦЕНА ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУЛИРАНАТА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА – СКОПЈЕ ЗА 2017 ГОДИНА**

1. На АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА – Скопје, за 2017 година се одобрува регулиран максимален приход (MAR) за вршење на регулираната енергет-

ска дејност производство на електрична енергија да изнесува 11.986.256.955 денари за обезбедување на количини на електрична енергија, на влез во преносна мрежа, од сопствено производство во износ од 4.400.000.000 kWh.

2. Во одобрениот регулиран максимален приход од точка 1 на оваа Одлука, е вклучен и планиран приход за обезбедување на системските услуги на операторот на електропреносниот систем во износ од 875.653.972 денари.

3. Цената на електричната енергија (BEGP) за 2017 година за вршење на регулираната енергетска дејност производство на електрична енергија на АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА – Скопје, се утврдува да изнесува 2,5251 ден/kWh.

4. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

5. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јули 2017 година.

УП1 Бр. 08-64/17  
30 јуни 2017 година  
Скопје

Претседател,  
Димитар Петров, с.р.

1443.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/11,136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и член 16 од Правилникот за цени на електрична енергија на тарифни потрошувачи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/11, 168/11 и 135/12), постапувајќи по Барањето за одобрување на регулиран максимален приход и цена за регулирана дејност - производство на електрична енергија на Акционерско друштво за производство на електрична енергија, ТЕЦ НЕГОТИНО, во државна сопственост, Неготино с. Дуброво - Неготино (во натамошниот текст: АД ТЕЦ НЕГОТИНО), за 2017 година, УП1 бр.08-65/17 на 15.5.2017 година, на седницата одржана на 30.6.2017 година, донесе

#### О Д Л У К А

**ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУЛИРАНА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА АД ТЕЦ НЕГОТИНО ЗА 2017 ГОДИНА**

1. На АД ТЕЦ НЕГОТИНО во државна сопственост - Неготино, се одобрува регулиран максимален приход (MAR) за 2017 година во износ од 175.212.851 денари, кога ТЕЦ НЕГОТИНО е ангажирано од страна на АД ЕЛЕМ – Скопје како ладна резерва за обезбедување на мокност и системски услуги за безбедно и сигурно функционирање на електроенергетскиот систем.

2. Ангажирањето на АД ТЕЦ Неготино во државна сопственост Неготино како производител на електрична енергија, мокност и системски услуги за безбедно и сигурно функционирање на електроенергетскиот систем за потребите на тарифните потрошувачи и малите потрошувачи од страна на АД ЕЛЕМ – Скопје, се уредува со меѓусебен регулиран договор.

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јули 2017 година.

УП1 Бр. 08-65/17  
30 јуни 2017 година  
Скопје

Претседател,  
Димитар Петров, с.р.

#### 1444.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/11,136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), член 19 од Правилникот за начинот и условите за определување на регулиран максимален приход и регулирани просечни тарифи за пренос на електрична енергија, организирање и управување со пазарот на електрична енергија и дистрибуција на електрична енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.21/11, 168/11 и 135/12) и член 9 од Тарифниот систем за пренос и за пазар на електрична енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/14), поднесе Барање за одобрување на регулиран максимален приход и просечна тарифа за вршење на регулирана дејност организирање и управување со пазарот на електрична енергија на Операторот на електропреносниот систем на Македонија Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост - Скопје (во понатамошниот текст: АД МЕПСО - Скопје) за 2017 година, УП1 08-68-I/17 од 15.5.2017 година, на седницата одржана на 30.6.2017 година, донесе

#### О Д Л У К А

**ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД И РЕГУЛИРАНА ПРОСЕЧНА ТАРИФА ЗА 2017 ГОДИНА ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУЛИРАНАТА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ОРГАНИЗИРАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО ПАЗАРОТ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, АД МЕПСО - СКОПЈЕ - СКОПЈЕ**

1. Се одобрува регулираниот максимален приход (MAR) за вршење на регулираната енергетска дејност организирање и управување со пазарот на електрична енергија на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, АД МЕПСО - СКОПЈЕ - Скопје за 2017 година да изнесува 12.810.156 денари.

2. Регулираната просечна тарифа за организирање и управување со пазарот на електрична енергија за 2017 година се утврдува да изнесува 0,0018 ден/kWh за тргување со планирани количини на електрична енергија од 6.927.187.457 kWh.

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука, не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јули 2017 година.

УП1 Бр. 08-68-I/17  
30 јуни 2017 година  
Скопје

Претседател,  
Димитар Петров, с.р.

#### 1445.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/11,136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), член 21 од Правилникот за начинот и условите за определување на регулиран максимален приход и регулирани просечни тарифи за пренос на електрична енергија, организирање и управување со пазарот на електрична енергија и дистрибуција на електрична енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.21/11, 168/11 и 135/12) и член 9 од Тарифниот систем за пренос и за пазар на електрична енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/14), постапувајќи по Барањето за одобрување на регулиран максимален приход и просечна тарифа за вршење на регулирана дејност пренос на електрична енергија на Операторот на електропреносниот систем на Македонија Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост - Скопје (во понатамошниот текст: АД МЕПСО - Скопје) за 2017 година, УП1 бр.08-73/17 од 30.5.2017 година, на седницата одржана на 30.6.2017 година, донесе

#### О Д Л У К А

**ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД, ПРОСЕЧНА ТАРИФА И ТАРИФИ ЗА ПРЕСМЕТКОВНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУЛИРАНАТА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, АД МЕПСО - СКОПЈЕ ЗА 2017 ГОДИНА**

1. Регулираниот максимален приход (MAR) за вршење на регулираната енергетска дејност пренос на електрична енергија, се одобрува да изнесува 1.451.531.385 денари за 2017 година.

2. Регулираната просечна тарифа за пренос на електрична енергија за 2017 година се утврдува да изнесува 0,2169 ден/kWh, за планирана испорака од 6.691.481.871 kWh електрична енергија на излез од преносната мрежа.

3. Во согласност со регулираниот максимален приход (MAR) за вршење на регулираната енергетска дејност утврден со точка 1 од оваа Одлука, тарифите за пресметковните елементи врз основа на кои АД МЕПСО - Скопје, како вршител на енергетската дејност пренос на електрична енергија, го фактурира надоместокот за користење на електропреносниот систем, изнесуваат:

| Тарифи за пресметковни елементи |                            |                                   |
|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Врвна активна моќност (ден/kW)  | активна ел.енерг (ден/kWh) | реактивна ел.енергија (ден/kvarh) |
| 13,25                           | 0,1915                     | 0,0766                            |

4. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јули 2017 година.

УП1 Бр. 08-73/17  
30 јуни 2017 година  
Скопје

Претседател,  
Димитар Петров, с.р.



*Службен весник*  
на Република Македонија



[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје  
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.  
в. д. директор и одговорен уредник – Мартин Костовски  
телефон: +389-2-55 12 400  
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2017 година изнесува 10.100 денари.  
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации: 15 дена.  
Жиро-сметка: 300000000188798.  
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.  
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2017081